



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ

Понеделник, 8 јули 1957
Број 17

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 50 дин
Чековна сметка број 802-Т-698

82.

На основа член 3, 47 и 54 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести ја донесувам следната

НАРЕДБА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ТУБЕРКУЛИНИЗА- ЦИЈА НА ГОВЕДАТА

I

Со цел да се откријат туберкулозните говеда во општонародните стопанства и земјоделските задруги до крајот на месец септември во 1957 година ќе се изврши задолжителна туберкулинизација на говедата во сите општонародни стопанства и земјоделски задруги.

II

Мерките од точка I на оваа Наредба на своите подрачја ќе ги извршат ветеринарните станици.

Во подрачјата кои не се покриени со ветеринарни станици оваа мерка ќе ја изврши ветеринарната станица што ќе ја одреди Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет.

Туберкулинизацијата ќе ја вршат ветеринарни лекари.

III

За извршување на мерките пропишани со оваа Наредба народните одбори на општините се должни на стручните органи да им укажат потребна помош.

IV

Општонародните стопанства односно земјоделските задруги се должни на ветеринарниот персонал што ќе врши туберкулинизација да му дадат потребна помош за истата

V

Трошоците за туберкулинизацијата паѓаат на терет претсметката на Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет.

VI

Прекршувањето на оваа Наредба ќе се казни по член 71 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести и прекршителите ќе бидат должни да ја пла-

тат полната цена за накнадната туберкулинизација на добитокот

VII

Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 717

5 јуни 1957 година
Скопје

Секретар
на Секретаријатот за земјоделство.
инж. Ф. Николовски, с. р.

83.

На основа член 3, 47 и 54 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести ја донесувам следната.

НАРЕДБА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗЕМАЊЕ НА КРВ ОД ГОВЕДА И СВИЊИ ЗА ПРЕГЛЕД НА БРУЦЕЛОЗА

I

Со цел да се откријат и отстранат бруцелозните говеда и свињи во општонародните стопанства и земјоделските задруги, до крајот на месец септември 1957 г., ќе се изврши задолжително земање на крв од говедата и свињите во сите општонародни стопанства и земјоделски задруги за испитување на бруцелоза.

II

Оваа мерка на своите подрачја ќе ја извршат ветеринарните станици.

Во подрачјата кои не се покриени со ветеринарни станици оваа мерка ќе ја изврши ветеринарната станица што ќе ја одреди Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет.

Крв за преглед на бруцелоза можат да земат ветеринарни лекари и ветеринарни помошници.

Во општонародните и задружните стопанства крв за преглед на бруцелоза можат да земат ветеринарни лекари и ветеринарски помошници што се на работа во дотичните стопанства.

III

Земената крв за преглед на бруцелоза се испраќа до Ветеринарниот институт во Скопје, Ветеринарно-дијагностичката станица-Битола или до било кој друг ветеринарен институт или завод во ФНРЈ, овластен за преглед на бруцелоза.

IV

За извршување на мерките пропишани со оваа Наредба народните одбори на општините се должни на стручните органи да им укажуваат потребна помош.

V

Општонародните стопанства односно земјоделските задруги се должни на ветеринарниот персонал што ќе зема крв од нивните говеда и свињи да му дадат потребна помош за истото.

VI

Трошоците за земањето на крв паѓаат на терет на претсметката на Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет.

VII

Прекршувањето на оваа Наредба ќе се казни по чл. 71 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести и прекршителите ќе бидат должни да ја платат полната цена на накнадното земање на крв.

VIII

Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 946

5 јуни 1957 година

Скопје

Секретар

на Секретаријатот за земјоделство,
инж. Ф. Николовски, с. р.

84.

На основа точка 2 став 2 од Одлуката за определување највисоката продажна цена на петролот за осветление („Службен лист на ФНРЈ“ број 15/57) Секретаријатот за сток-ов промет на Извршниот совет донесува

НАРЕДБА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО НА ПЕТРОЛОТ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

1. На трговските претпријатија при формирањето продажната цена на големо на петролот за осветление им се одобрува да како трошоци на прометот калкулираат и тоа:

а) на Трговското претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол“

— Скопје до 6% од набавната цена и трошоците на превозот;

б) на останатите трговски претпријатија што не набавуваат петрол директно од рафинериите до 3% од набавната цена и трошоците на превозот.

2. Оваа наредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 29 април 1957 година.

Број 667

15 мај 1957 година

Скопје

Секретар

за сток-ов промет на Извршниот совет,
Морис Шами, с. р.

85.

На основа член 14 од Законот за заштита на добитокот од заразните болести („Службен весник на НРМ“ бр. 9/56) пропишувам

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГРАДУВАЊЕ ГРОБИШТА ЗА ДОБИТОК, ЈАМИ-ГРОБНИЦИ И ПОСТРОЈКИ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА МРШИ ОД ПЦОИСАН ДОБИТОК (ЕКАРИСАЖИ)

I

Гробиштата за добиток јами-гробници и постројки за искористување на мрши од пцоисан добиток народните одбори на општините ќе изградуваат на начин пропишан со ова Упатство.

II

Местата за лоцирање на гробишта за добиток, јами-гробници и постројки за искористување на мрши од пцоисан добиток се одредуваат комисијски.

Во состав на комисијата што ја одредува народниот одбор на општината влегуваат: ветеринарен инспектор, санитарен инспектор и лице задолжено за комунални работи на општината.

III

Гробиштата за добиток се изградуваат на оние места каде не е можна изградбата на јами-гробници, поради појава на високи подпочвени води.

При одредувањето на локацијата за изградување на гробишта за добиток (во натамошниот текст: гробишта) се одбираат поодени места, на далечина најмалку 500 метра од селата односно населените места, а кои се во правецот на ветрови. Овие места треба да имаат пристапен пат, но да не се во близината на главните патишта, реките и рекичките, а особено до извори на вода за пиење.

IV

При изградбата на гробишта треба да се води сметка истите да бидат заградени со ограда која непозволува пристап на добиток. Големината на заградената површина се одредува спрема бројот на добитокот, но така што во гробиштата може да се влезе со кола. Гробиштата треба да имаат широка влезна врата, која добро се затворува и заклучува.

Проектот за изградување на гробишта се изработува на основа упатствата дадени од надлежниот орган за ветеринарство на народниот одбор на општината, кои истите ги базира на основа условите што постојат на местото каде гробиштата треба да се подигнат, како и од материјалните средства што ги има за таа цел.

V

Јами—гробници за сместување на поцигани животни се изградуваат на исцедени месности, во кои подпочвените води се ниски (најмалку 7—8 метра) под површината на земјата, а кои се оддалечени најмалку 500 метра од селата односно населбите и во правецот на ветровите. Овие месности треба да имаат пристапен пат, но да не се во близина на главните патишта, на реките и рекичките, а особено да не се близу до извори на вода за пиење.

На камено-непропусливо земјиште не се позволува изградба на јами гробници.

VI

Местото на кое се наоѓат јамите-гробници мора да биде оградено со ограда, која не позволува пристап на добиток. При поставување на ограда околу јамата-гробница треба да се опфане толку место, што околу јамата да може слободно да се минува со кола. На оградата се поставува широка врата која треба добро да се затворува и заклучува.

VII

Екарисажи се изградуваат во близината на големи консумативни центри. При изградба на екарисажите треба да се води сметка за поврзаноста на екарисажот со патна мрежа. Екарисажите не смеат да се градат покрај главните патишта.

Екарисажите се подигнуваат обично за едно поголемо подрачје (за подрачје на повеќе општини) и под услов за нивното користење да е обезбедено потполно спроведување на ветеринарно — санитарните мерки за тоа подрачје.

VIII

Подигањето на екарисажите се врши во склад со мнението на Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет а на основа предлогот на народниот одбор на чие подрачје и за чии потреби се подигнува.

Предлогот за подигнување на екарисажи треба да содржи: детален план за распоредот на зградата, просториите и машините,

топографска карта за подрачјето кое доаѓа во обзир за експлоатација, како и начинот на кој ќе биде решено прашањето за собирање на мрши.

IX

Постројките и работењето на екарисажот мора да бидат така организирани да се обезбедува потполна примена на ветеринарно-санитарните мерки.

Просториите во екарисажот мора да бидат поделени на чиста и нечиста страна.

Машините во екарисажот мораат да одговараат на својата намена и да обезбедуваат потполна стерилизација на материјалот кој се преработува.

X

Ова Упатство влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1568/56

5 јуни 1957 година

Скопје

Секретар

на Секретаријатот за земјоделство,
инж. Ф. Николовски, с. р.

86.

На основа точка 6 од Општото упатство за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатијата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.), ја пропишувам следната

ПРОГРАМА

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕТО КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК — ПАТАР ОД СООБРАЌАЈНАТА СТРУКА

I

Работниците патари што се здобиле со стручна спрема со практична работа, ќе полагаат стручен испит за квалификуван работник — патар по оваа програма.

II

Согласно чл. 11 и 19 од Правилникот за полагање испити за квалификувани и висококвалификувани работници кои се здобиле со стручна спрема по пат на приучување („Службен весник на НРМ“ бр. 13/56 год.), кандидатите прво го полагаат практичниот дел од испитот, а по положениот практичен дел полагаат теоретски дел на испитот.

Теоретскиот дел на испитот се состои од стручен теоретски дел на испитот и општообразовен теоретски дел.

Практичниот дел на испитот и стручниот теоретски дел се полага по оваа програма, а општообразовниот теоретски дел на испитот се полага по одделна програма пропишана во „Службен весник на НРМ“ бр. 18/55 год.

III

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУ-
ВАН РАБОТНИК — ПАТАР

(Сообраќајна струка)

А. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ:

Практичниот дел на испитот се состои од писмена работа со појасненија и практично ракување со мерилата и приборот за мерење и за снимање профили како и оправки на поедини делови од патот.

1. Писмената работа се состои:

а) од составување извештај за положбата на делницата на патот со која е патарот задолжен да ја управува и одржува;

б) од пресметнување на количините од измерените на теренот фигури на ископот, на сложениот камен, туцаник, песок, извршени оправки на коловозот или делови од некој објект;

в) писмено искажување за потребите од материјал, алат и работна сила за извршување на определена задача на одржување и поправка на патот.

2. Практично изведување:

Поправка на оштетени делови, коловози од различит вид (туцанички, од камена коцка, од асфалт-бетон, од цемент-бетон).

Планирање банкини, одводни бразди и поправки на патните и сообраќајни сигнали. Поправки на поодделни делови од конструкциите на патот и објектите (засек, насип, подлога, делови на тунел, делови на мост, столбови, сливници и т. н.).

Правење разни видови малтер според прописаната размера и тоа: варов, градежен. цементов, од гипс.

Испитување квалитетот на варта, на цементот, на тулите, на керамидите, на каменот и песокот (на терен и во лабораторија — во завод за испитување на материјали).

Садење и одгледување на дрвја и пошумување покрај патиштата.

При практичното ракување со мерките и приборот за мерење и снимање на профил кандидатот треба да покаже знаење да може да учествува и помага при мерење и снимање на профили.

Б. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ:

1. Општи познавања за патиштата
и сообраќајот

Подела на патиштата по значење, по густина на сообраќајот или оптоварување и по видот на сообраќајот што се одвива по нив.

Елементи на патот и конструкции (долни строј или трупот на патот со објектите и горни строј или коловозот на патот).

Објекти што се изработуваат на патот при преминување на реки, потоци, буици, вади,

длабоки долини, пресечување со други сообраќајници (патишта од повисок или понизок ред, железнички пруги).

Видови коловози во зависност од важноста и оптовареноста на патот (шосе, макадам, асфалт, бетон, цемент-бетон, коцка).

Познавање на градбата на патиштата и организација на градбата. (Осовина на патот, обележување на напречните профили, напречен и подолжен транспорт на ископите и материјалите, позајмишта и депонии, спремање на материјали за градење на патот).

Одржување долниот строј на патиштата, објектите и коловозот.

Должностите на патарот и надзорникот на патиштата. Познавање на поодделни делови од конструкциите на патот и објектите (усек, насип, подлога, делови на тунел, делови на мост, столбови, крила, сводови, сливници и т. н.).

Познавање на градежниот материјал за изработка на патишта (камен за подлога, за зидање, туцаник, ризла, дрво, набоен бетон, армиран бетон, цемент, разни видови малтери и нивната употреба). Зошто служат привремените норми во градежништвото и како се истите применуваат.

Должностите на патарот и надзорникот на патиштата. Познавање на прописите за заштита и употреба на јавните патишта и за броење на сообраќајот на патиштата.

Работен налог. Патарска книшка.

2. Сообраќајни знакови

Знакови за опасност, за упозорување и обавестување, километриски белези, коловрани, гранични белези на патот. Значење на овие белези, начин на поставување и одржување. Разликување и називи на патните сообраќајните сигнали (знакови за опасност, за изричати наредби и знакови за обавестување. Километриски и хектометриски белези).

3. Алат, мерки и градежни машини

Градежни машини што се употребуваат за градење и одржување на патиштата (валци, каменотрошачки, бетонобркачки, машини за топење асфалт, прскалицы, шприц машини, набивачи, ежеви, влекачи — трактори, дековилски колосеци, булдожери и т. н.). Познавање на целокупниот рачен алат во употреба. Познавање на приборот за мерење и снимање (шаблони, рамнила, либела, значки, крстови за визирање, висок и др.). Примена и ракување со приборот за мерење и снимање.

Пресметнување површини и кубатури на правилните и неправилните геометриски фигури и геометриски тела (квадрат, правоаголник, трапез, коцка, призма, пирамида и др.). Познавање и пресметнување на аглови троаголници, четвороаголници. Познавање на единиците за должина, површина и зафатнина.

4. Организација на патната служба

Познавање организацијата на патната служба кај нас. Дирекција, управи за патишта, секции за патишта, надзорништва. Надлежностите на управните и оперативните органи.

5. Географија на ФНРЈ

Општ физичко географски преглед: положба, граници и големина. Релјеф, планински системи и клима. Влијание на релјефот и климата за изградба и одржување на сообраќајните патишта. Хидрографија. Јадранско море, реки и езера. Билни и животински свет во ФНРЈ. Население. Стопански развик во ФНРЈ во општи црти. Поопширно познавање на железничката мрежа, патната мрежа и водените патишта. Туризам и условеност на истиот од сообраќајот. Сообраќајно географска положба на ФНРЈ. Народни републики и аутономни единици. Детално познавање на патната мрежа, релјефот, населението и др. од Народна Република Македонија.

6. Физика

Задача на физиката. Мерење и мерки. Особености кај телата и агрегатна состојба.

Движење и сила. Поим за движењето. Видови движења. Брзина и забрзување. Слободно паѓање. Тежиште, рамнотежа, кружно движење. Центрифугална и центрипетална сила.

Триење и отпор. Стрмна рамнина. Сила, работа, ефекат, енергија и нивните единични мерки.

Топлина. Топлински извори. Промена кај телата под влијание на топлината.

Светлост. Основни појмови за светлоста. Извори на светлоста и ширење.

Магнетизам. Основни појми за магнетизмот.

Електрицитет. Основни познавања на електрицитетот. Појави на електрицитет. Видови електрицитет. Електричен напон. Слаба и јака струја. Електрични спроводници и изолатори. Единици за мерење струја, (волт, ампер, ват и киловат).

7. Хигиено-техничка заштита

Поим за хигиената и нејзините основни правила. Хигиена на трудот. Заштита на телото при работа. Прва помош при несреќен случај, крварење, прелом на коски, потрес на мозокот, сончаница, затрупување и сл. Прирачна аптека и нејзината употреба. Познавање на средствата за дезинфекција на вода и прехранбени артикли.

Техничка заштита: Во каменоломите — заштита при палење мини, ракување со експлозивен материјал и при неговото чување. Заштитни средства при работа на туцаник и ризла. При подготвување малтери бетон, гасење вар и сл. При копање темели за мостови, пропусти и други објекти со различит

материјал на суво или во вода. Заштита при изготвување асфалтна маса за коловози.

Обезбедување при експлозија.

IV

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1055

11 април 1957 година

Скопје

Секретар за труд
на Извршниот совет,
М. Димевски, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-V-1956 год. под рег. бр. 61 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Дамјаница“, со седиште во с. Нивичани — Кочани. Предмет на работата на задругата е: селско стопанска трговска, угостителска и занаетчиска дејност, како и да врши купопродажба на стоки од внатрешен промет.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Кочани, бр. 2108 од 5-V-1956 г.

Членови на управниот одбор на задругата се: Славко Трајанов, Петруш Тодосиев, Димитар Ташов, Јован Јосифов и Трајан Стефанов. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Крстев Александар и книговодителот Трајан Максимов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 160/56. (812)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-VIII-1956 г. под рег. бр. 4 е запишана под фирма: Мешовита колонијална продавница „Ефтинија“, со седиште во Кичево. Предмет на послување то на продавницата е: трговија со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, туѓунови производи, кибрит и прибор, јажарски стоки, каделни и јутени производи и мешовита индустриска стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Разнопромет“ — Кичево, а согласно одобрението на НО на општината — Кичево, бр. 3764 од 1-XI-1955 год.

Раководител на продавницата е Томе Павловски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 520/56. 1222)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-VIII-1956 год. под рег. бр. 4 е запишана под фирма: Мешовита колонијална продавница „Дреново“,

со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунови производи, кибрит и прибор, јажарски и каделни производи и мешовити индустриски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Разнопромет“, Кичево, а согласно одобрението на НО на општината — Кичево, бр. 3764 од 1-XI-1955 год.

Раководител на продавницата е Зарија Димитриовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 522/56, (1224)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-VIII-1956 год. под рег. бр. 4, е запишана под фирма: Мешовита текстилна продавница „Илиница“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со текстилни куци и плетени стоки и конфекција, галантериски и базарски стоки, играчки, јажарски стоки, каделни и јутени производи, парфимериски и козметички стоки, канцелариски материјали, хартија, школски прибор и прибор за пишување.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Разнопромет“, Кичево, а согласно одобрението од НО на општината — Кичево, бр. 3764 од 1-XI-1955 год.

Раководител на продавницата е Мише Михајловски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 519/56 (1225)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-III-1956 год. под рег. бр. 39 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во с. Латово — Охридско. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со мешовити индустриски стоки на мало, сткуп на сите видови земјоделски производи и откуп на лековити билки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Млад Задругар“, М. Брод, а согласно одобрението на НО на општината — М. Брод, бр. 1584 од 19-XII-1955 год.

Раководител на продавницата е Гурчиновски Живко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 232/56. (1233)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-III-1956 год. под рег. бр. 39 е запишана под фирма: Работилница, со седиште во М. Брод. Предмет на послувањето на работилницата е: ќе се занимава со сите догармациски, коларски и качарски изработки, како и мебели и разни услуги — поправки на населението.

Работилницата е основана од Земјоделската задруга „Млад задругар“, М. Брод, а согласно одобрението на НО на општината — М. Брод, бр. 1582 од 19-XII-1955 год.

Раководител на работилницата е Новевски Стојан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 234/56. (1234)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-III-1956 год. под рег. бр. 39, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во с. Грешница, М. Брод. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со мешовити индустриски стоки како и сткуп на секаков вид земјоделски производи и откуп на лековити билки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Млад задругар“, М. Брод, а согласно одобрението на НО на општината — М. Брод, од 19-XII-1955 год.

Раководител на продавницата е Смилевски Александар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 233/56 (1236)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-X-1956 год. рег. бр. 479, на страна 1336 е запишана под фирма: „Југохемија“ — Инострана застапништва — Белград Филијала, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на филијалата е: административно техничка работа околу прибирање на информации за положбата на пазарот односно за потребите на купувачите и да одржува врска со „Југохемија“, како и продавање на стока од консигнационото складиште.

Филијалата е основана од работничкиот совет на Југохемија — Белград со одлука од 10-I-1956 год. а согласно одобрението на НО на општината „Кале“, — Скопје, бр. 18218 од 1-X-1956 год.

Раководител на филијалата е Глигор Костов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2425/56. (1407)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-IX-1956 год. под рег. бр. 61, на страна 209 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Димитар Влахов“, со седиште во с. Стари Град — Титоввелешко. Предмет на работата на задругата е: да врши откуп на земјоделски производи, ги снабдува земјоделците со вештачки ѓубрива, препарати, машини и орадија. Може да се занимава и со продажба на текстил, колонијални стоки и железарија но откако ќе ги исполни условите за обавување на овие дејности.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — с. Извор, бр. 2724 од 23-VIII-1956 год.

Членови на управниот одбор на задругата се Темелков С. Темелко, Видоје Батиќ, Димовски Јордан и Завов Милан. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Темелков Темелко и членовите на управниот одбор Видоје Батиќ и Димовски Павле.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2308/56. (1416)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-X-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 72 се запишани погонските единици на Општата земјоделска задруга „Руен“, с. Каменица — Делчево и тоа: Продавница бр. 1 за индустриски стоки, која ќе се занимава со продажба на производи од гума, каучук и пластични материји, селско стопански машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, нафтени деривати, мазиња — уља и масти, канцелариски материјали, хартија, школски прибор и прибор за пишување, жита и мелнички преработки, прехранбени продукти и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна.

Продавница бр. 2 за земјоделски производи која ќе се занимава со откуп и продажба на големо на добиток, храна за добиток, зарзават, овоштие и преработки.

Погонските единици се основани од Општата земјоделска задруга „Руен“, а согласно одобрението на НО на општината — Делчево, бр. 1311 од 3-II-1956 год. и одобрението бр. 1312 од 2-II-1956 г.

Погонските единици ќе ги потпишува претседателот на задругата Санде Костадиновски и членот Доне Наумовски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 83/56. (1426)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-X-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 234 е запишан под фирма: Општ деловен сојуз, со седиште во Радовиш. Предмет на послушањето на сојузот е: унапредување на земјоделството кај своите членки и на територијата на своето подрачје. Промет со сите видови земјоделски производи, преземени или откупени од земјоделските задруги како преработени или доработени земјоделски производи и други производи. Снабдување на задругите со репродукционен материјал потребен за унапредување на земјоделството и другите дејности кај земјоделските задруги. Извоз на сите видови земјоделски производи од земјоделските задруги, сопствените погони (преработени или доработени производи) и увоз на земјоделски, индустриски и други производи потребни за земјоделското производство. Вршење на сите други стопански дејности преку свои работни единици во состав на управата на Сојузот кои ќе служат за унапредување на земјоделското производство и унапредување на стопанските дејности кај своите членки. Пружање на разни услуги на земјоделските задруги за обавување на нивните стопански дејности. Преработка и доработка на земјоделски производи и други производи кои ги произведуваат или откупуваат задругите. Трговија со индустриски и прехранбени стоки, потребни за задругите. Промет со месо и месни производи на мало.

Сојузот е основан со решението на НО на Штипска околија, бр. 10881 од 28-IX-1956 год.

Сојузот ќе го потпишуваат директорот Александар Ефтимов, шефот на Сојузот Славчо Газепов и книговодителот Васко Чачаров.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 309/56. (1578)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-XI-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 158 е запишана под фирма: Јорганска работилница, Погонска единица на Занаетчиското услужно претпријатие „Борец“ — Струмица. Предмет на послушањето на работилницата е: вршење на јоргански услуги како и да шие јоргани и душеци за продажба.

Работилницата е основана од Занаетчиското услужно претпријатие „Борец“ — Струмица, со решение бр. 13657 од 20-X-1956 год. а согласно одобрението на НО на општината — Струмица.

Работоводител на работилницата е Благој Стојановиќ

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 330/56. (1581)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација бр. 28720, издадена од Заводот за социјално осигурување — Крагујевац, на Слоботка К. Ацковска, Скопје. (596)

Диплома за положен испит столар бр. 278 од 4-VII-1952 год. издадена од Занаетчиската комора Скопје на Ѓорѓи Петрушевски, Скопје. (597)

Дозвола за држење и носење на ловна двоцевна пушка бр. 561, издадена од СВР — Титов Велес на Ристо Н. Николовски, с. Радња — Титов Велес. (598)

Воена буква, издадена од Воениот отсек — Гостивар на Ристо Н. Пејковски, с. Радња — Титоввелешко.

Работна книшка рег. бр. 47393, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Персон Ј. Милан, Скопје. (600)

Здравствени легитимации издадени од Заводот за социјално осигурување — Скопје под бр. 117564 и 117566 на Лепа и Даринка Видински, Скопје. (601)

Здравствена легитимација бр. 49775, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Диме Гигов, Скопје. (602)

Работна книшка, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Акиф Мисим Асанов, с. Брест — Скопје. (603)

Тапија за куќа оригинален примерок под бр. Р. 1489 од 1931 год. издадена од I степени суд во Скопје на Петар Николиќ, Параќин. (604)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Даница Богоева Димитрова, Скопје. (605)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Цар Самоил“ с. Ранковци на Коле Стојанов Апостолов, с. Ранковци — Кумановско. (606)

Здравствена легитимација бр. 32029 на Петко Јованов Стојковски ул. „Херцеговина“ бр. 15а — Битола. (607)

Здравствена легитимација бр. 24177 на Митко Костадинов, ул. „Брегалница“ бр. 49 — Битола. (603)

Здравствена легитимација на Ибраим Гулеум, ул. „Илинденска“ бр. 93 — Тетово. (609)

Здравствена легитимација бр. 7880, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Иван Д. Личнов, свињогојство — Штип. (610)

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 867, издадена од СВР — Битола на Благоја Горев Дамески, ул. „Марксва“ бр. 37 — Прилеп. (611)

Здравствена легитимација бр. 3176, издадена од Заводот за социјално осигурување — во Пробиштип на Јошко Атанасовски, Пробиштип. (612)

Здравствена легитимација бр. 5654, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Павлина Димитровиќ, Скопје. (562)

Здравствена легитимација бр. 13291, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Лилјана Димевска, ул. „11 октомври“ бр. 2 — Прилеп. (546)

Болесничка книшка бр. 23274 и картон бр. 2447, издадени од Заводот за социјално осигурување — Битола на Ванчо Здравковски, службеник при ДТВ „Партизан“ — Битола. (547)

Здравствена легитимација бр. 9070, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на Слава Симондова, Кавадарци. (548)

Работна книшка бр. 2806, издадена од Бирото за посредување на трудот — Прилеп на Нада Зафирова, Скопје. (549)

Работна книшка бр. 3886, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Домнија Мацкова, Скопје. (550)

Здравствена легитимација бр. 125542, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Алил Полоши, Скопје. (551)

Здравствена легитимација бр. 1090, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на Љутвију Мојсии, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 107 — Тетово. (552)

Здравствена легитимација бр. 4457, на Пандевски Н. Насте, Битола. (553)

Здравствена книшка на Али Еминов, с. Виничани — Титоввелешко. (554)

Шоферска книшка рег. бр. 145/52, бр. 9267/52 год. на Цветан Ацески, с. Зополжани — Прилеп. (555)

Здравствена легитимација бр. 18814, на Цена В. Јанкулоска, ул. „Мирче Ацев“ бр. 110 — Прилеп (556)

Работна книшка бр. 3472 на Раде Дачев Мишевски, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (557)

Индекс бр. 644 издаден од Филозовскиот факултет — Скопје на Ордан Петковски, Скопје. (558)

Здравствени легитимации бр. 9490, 9491, 9492 и 9193 издадени од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Борис, Ленка, Перса и Благоја Несторовски, Скопје. (559)

Здравствена легитимација бр. 50657 на Тодорка Георги Несторова „Автокоманда“ 36 зграда I влез II спрат — Скопје. (560)

Воено уверение издадено од Воената болница — Ниш през 1954 год. и разни документи издадени од Академијата за ликовна уметност — Загреб на Цветко Драгомански, Скопје. (561)

Колска книшка бр. 1665, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на Претпријатието „Сеча“ — Скопје. (563)

Индекс бр. 1500, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Миле П. Макаревски, Скопје. (564)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Драгица С. Петровска, Скопје. (565)

Здравствена легитимација бр. 84, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Марица Шоповска, ул. „Кире Гаврилоски“ бр. 13 Прилеп. (566)

Здравствени легитимации издадени од Заводот за социјално осигурување — Скопје под бр. 94158, 94159 и 94160 на Јана, Ленче и Марика Бојаџиеви, Скопје. (568)

Здравствена легитимација бр. 14757, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гостивар на Фено Стефановски, Скопје, ул. „157“ бр. 16а. (568)

Дозвола за носење оружје бр. 690, издадена од СВР — Битола на Трајан Ѓорѓиев Блажевски, с. Беранци — Битола (569)

Здравствена легитимација бр. 4343, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на Геле Тасев Делов, Кавадарци. (570)

Здравствена легитимација бр. 13069, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на Злата Ифтимова, Пецова, Кавадарци. (571)

Здравствена легитимација бр. 616, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на Боро Стефанов Ѓорѓиов, ул. „Задругарска“ бр 11а — Кавадарци. (572)

Индекс бр. 681, издаден од Економскиот факултет, Скопје на Методија Давидовски, Скопје. (573)

Индекс свеска II бр. 786, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Ратка Колева, Скопје. (574)

Оружен лист бр. 943, издаден од СВР — Скопје на Трајан Блажевски, с. Д. Нерези — Скопско. (575)

Работна книшка бр. 5819, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Селвер Сали Селим, Скопје. (576)

Ученическа книшка бр. 3, издадена од Медицинската школа во Скопје на Душанка Водева, Скопје. (577)

Матурска диплома, издадена од Гимназијата во Битола на Славка Николова, Битола. (578)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Никола Николовски, Скопје. (579)

Свидетелство бр. 330, за завршен III клас Економски техникум и свидетелство бр. 470 за завршен IV клас Економски техникум во Скопје на Бојан Тодоров Илиевски, с. Ваница — Кочани. (580)

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БИ Л А Н С

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ НА ГОЛЕМО И МАЛО
„КАЛИНКА“ ШТИП

на ден 31-XII-1956 година

А к т и в а		П а с и в а			
Рел. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Рел. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
	1. Основни средства	567		1. Фонд на основните средства	567
	2. Инвестиции во тек	—		2. Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
	3. Издвоени средства и други инвестициони средства	614		3. Разни фондови	786
				4. Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
	Б. Обртни средства			5. Други извори за финансирање на инвестициите	—
	4. Вкупни обртни средства	1.353		Б. Извори на обртните средства	
	В. Средства во пресметка и друга актива			6. Банка — кредит за обртни средства	10.979
	5. Купувачи и други побарувања	6.208		7. Фонд на обртните средства	—
	6. Друга актива	7.904		8. Пасивни временски разграничувања	—
	Г. Финансиски резултат			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива	
	7. Распоредена добивка	120		9. Добавувачи и други обврски	2.843
	8. Загуба	—		10. Друга пасива	1.471
				Г. Финансиски резултат	
				11. Добивка	120
				12. Покритие на загубата	—
	ВКУПНО:	16.766		ВКУПНО:	16.766

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Трговското претпријатие „Калинка“ е формирано на 6-VII-1954 год. со решението на Народниот одбор како претпријатие на мало со определен број продавници. Задача на претпријатието се до 29-IV-1956 год. беше да го снабдува населението од градот со селскостопански производи, но од оваа дата со решение на Народниот одбор претпријатието прерасна во претпријатие на големо и мало со цел да врши промет со сите видови селскостопански производи, месо и риба.

Претпријатието во текот на годината работеше со просечен број персонал од 24 работника и службеника и 9 продавници.

Планираниот промет од 40,000.000 дин. колективот на ова претпријатие со големо залагање го натфрли на 69,966.790 дин.

Во текот на годината претпријатието оствари вкупен приход од 9,994.782 динари. По покривањето на материјалните трошоци останува како добивка износот од 119.736 динари која е распределена согласно прописите што постојат.

Претпријатието во текот на годината среќаваше извесни тешкотии околу сместувањето на стоките, бидејќи магазинскиот, а и продавачкиот простор, не само што е недоволен, но и не одговара за својата намена како и тешкотии околу дотурот на стоката, бидејќи нема свои сопствени превозни средства.

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЕМИИ И ЗАРЗАВАТ НА МАЛО „ЈАБУКА“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а		на ден 31-XII-1956 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	409	1.	Фонд на основните средства	361
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	442	3.	Разни фондови	547
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	1.580	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	48
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	9.142	6.	Банка — кредит за обртни средства	5.475
6.	Друга актива	2.780	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	7.302
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	620
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
		14.353			14.353

БИЛАНС

НА КАМЕНОЛОМОТ „КИСЕЛА ВОДА“, СКОПЈЕ

Ак т и в а		на ден 31-XII-1956 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	18.132	1.	Фонд на основните средства	16.891
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	1.242
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	9.454	3.	Разни фондови	10.416
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	9.577	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	1.652	6.	Банка — кредит за обртни средства	8.219
6.	Друга актива	46	7.	Фонд на обртните средства	191
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	119
7.	Распоредена добивка	2.530	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	1.783
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	2.530
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
		41.391			41.391

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Каменоломот постои уште од 1922 година во кое време истиот се користеше многу малку и се работеше на примитивен начин (рачно работење) додека сега е знатно механизман и постепено ќе стане модерен Каменолом. Во последните години производството е зголемено така да достигнува 35.000 м³ до 40.000 м³.

Годишниот план по вредност е приближно остварен, додека по количина е знатно потфрлен. Ова

нешто се должи на тоа што во 1956 год. каменоломот се преориентира највеќе на производство на производот ризла за асфалтирање на улици во градот и околицата, за кој имаше голема побарувачка.

Претпријатието во текот на годината користеше обртни средства во износ од 8,219.000 динари, додека основните средства му изнесуваа 20,100.000 дин.

Претпријатието во текот на годината успешно работеше и на крајот оствари добивка од 2,530.000 динари. Со остварената добивка се покриени законските обврски, а минимален дел останува на претпријатието. (42)

БИЛАНС

НА ТРГОВСКИОТ ДУКАН „АНТИЛОП“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на ден 31-XII-1956 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства	—
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	484	3.	Разни фондови	484
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	6.192	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	—	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
6.	Друга актива	—	6.	Банка — кредит за обртни средства	—
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	187	7.	Фонд на обртните средства	—
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	—
			9.	Добавувачи и други обврски	6.139
			10.	Друга пасива	53
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	187
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		6.863
		6.863	ВКУПНО:		6.863

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Трговскиот дуќан „Антилоп“ во состав на Трговското претпријатие „Ангрокожа и гума“ — Скопје е основан на 1-VII-1954 година.

Планираниот промет за 1956 год. изнесува 28,000.000 динари, а остварената реализација 27,955.635 дин, што во проценти изнесува 99,84%.

Остварен е вкупен приход за распределба од 1,813.485 дин. од кој на добивката отпаѓа 186.926 динари. (22)

ИСПРАВКА

„Во „Службен весник на НРМ“ бр. 8 на страна 7 во објавениот биланс називот на Земјоделското стопанство од Битола место „Градител“ треба да гласи „Градско поле“.

Од Редакцијата

БИЛАНС

НА ШУМСКОТО ИНДУСТРИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БОРИС КИДРИЧ“ — КОЧАНИ

А к т и в а		на ден 31-ХП-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	57.106	1.	Фонд на основните средства	38.837
2.	Инвестиции во тек	6 151	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	12.651	3.	Разни фондови	20.475
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	48.269
4.	Вкупни обртни средства	66.971	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	12.629	6.	Банка — кредит за обртни средства	72.808
6.	Друга актива	9.866	7.	Фонд на обртните средства	1 233
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	15.306	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	4.602
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	9.120
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	15.306
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
		210.650			210.650

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЖИТО—ДРАГОР“, БИТОЛА

А к т и в а		на ден 31-ХП-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	147.061	1.	Фонд на основните средства	147.061
2.	Инвестиции во тек	3.896	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	44.608	3.	Разни фондови	51.531
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	195.882	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	3.896
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	7.447	6.	Банка — кредит за обртни средства	201.800
6.	Друга актива	25.157	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	30
7.	Распоредена добивка	33.666	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	16.858
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	2.875
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	33.666
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
		457.717			457.717

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТАРИЦИ,
ОРИЗ И ГРАВ „ЖИТО—ДРАГОР“, БИТОЛА ВО
1956 ГОДИНА

Претпријатието е основано на 17-I-1952 год. и од оваа дата па се до 1-IV-1956 год. работеше под фирма: „Житофонд“, но подоцна т. е. во месец април 1956 година, со решение на Окружниот стопански суд во Битола, се пререгистрира под фирма: Претпријатие за промет со житарици, ориз и грав, со седиште во Битола.

Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија, откуп и преработка на житарици. Во сво-

јот состав има аутоматска мелница со капацитет 45 тони за 24 часа и една обична воденица со три воденични камења за вршење млевни услуги.

Планот на трговската дејност и производните услуги за работата во 1956 год. претпријатието го оствари и натфрли.

Во текот на 1956 год. остварена е добивка во износ од 33,666.008 динари, која е распределена во целост, согласно постоеките прописи.

Сите обврски спрема општествената заедница и другите се остварени и благовремено уплатени во целост. (18)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКИОТ ДУКАН „ШЕВРО“, СКОПЈЕ

А к т и в а

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства	—
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	422	3.	Разни фондови	422
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	6.321	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	—	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
6.	Друга актива	—	6.	Банка — кредит за обртни средства	—
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	51	7.	Фонд на обртните средства	—
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	—
			9.	Добавувачи и други обврски	6.272
			10.	Друга пасива	49
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	51
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		6.794
		6.794	ВКУПНО:		6.794

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1956 ГОДИНА

Трговскиот дуќан „Шевро“ во состав на Трговското претпријатие „Антропокожа и гума“ — Скопје, е основан на ден 1-VII-1954 год.

Планираниот промет за 1956 год. изнесува 23,000.000 динари, а остварената реализација 23,152.447 динари што во проценти изнесува 100,66%.

Остварениот вкупен приход за распределба изнесува 1,462.391 дин. од кое на добивката отпаѓа 50.926 динари. (21)

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА ЈОРГАНИ, ДУШЕЦИ И ДРУГО „СЛОГА“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а на ден 31-XII-1956 година П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	13.169	1.	Фонд на основните средства	9.126
2.	Инвестиции во тек	144	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	2.229
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	3.156	3.	Разни фондови	3.444
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	30.332	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	196
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	23.458	6.	Банка — кредит за обртни средства	37.933
6.	Друга актива	4.046	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	149
7.	Распоредена добивка	2.496	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	18.206
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	3.022
		76.801	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	2.496
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					76.801

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН „МОША ПИЈАДЕ“ — НЕГОТИНО

Ак т и в а на ден 31-XII-1956 година П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	11.296	1.	Фонд на основните средства	2.203
2.	Инвестиции во тек	131	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	9.093
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	1.582	3.	Разни фондови	3.182
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	101.645	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	131
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	10.611	6.	Банка — кредит за обртни средства	62.895
6.	Друга актива	29	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	54.336	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	9.843
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	37.947
		179.630	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	54.336
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					179.630

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН
„МОША ПИЈАДЕ“, НЕГОТИНО ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието е формирано во 1955 год. Врши откуп на тутун кој го преработува и продава за домашна фабрикација и извоз.

Од 193.603 кгр. откупен тутун од реколта 1955 год. планирано беше да се добие финален продукт 180.000 кгр. а се оствари 187.642 кгр. и се постигна продажна цена за домашна фабрикација 1208 дин., а за извоз 2774 динари за 1 кгр.

Претпријатието се снабдува со суровини од доброволното контрахирање од тутунопроизводителите.

Претпријатието ги уголеми своите основни средства со набавка тонга машина, сандаци за тонги и друг потребен крупен инвентар.

Остварената добивка правилно е распределена по постоеките прописи. Обврските спрема заедницата се извршени согласно решението на колективот, а вишокот на остварените плати над платите по тарифниот правилник е распределен на службениците и работниците кои имаат право на распределба на добивката, според учество во остварениот платен фонд од 1/12, а разликата е префрлена во фондот за самостојно располагање за набавка на потребен крупен инвентар. (34)

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПУТНИК МАКЕДОНИЈА“ — СКОПЈЕ

на ден 31-XII-1956 година

Ак т и в а

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства	2.510
2.	Инвестиции во тек	2.510	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	9.397	3.	Разни фондови	10.626
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	8.072	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	2.207	6.	Банка — кредит за обртни средства	—
6.	Друга актива	1.249	7.	Фонд на обртните средства	104
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	8.343	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	6.680
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	3.515
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	8.343
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПУТНИК МАКЕДОНИЈА“,
СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието е основано со решението на Владата на НРМ бр. 1644 од 30-VIII-1951 год.

Во оваа година претпријатието ја отпочна работата со почетна состојба на основните средства од 5,893.000 дин. а заврши со 6,373.000 динари.

Обртни средства т. е. кредити на обртни средства во оваа година претпријатието не користеше.

Во текот на 1956 год. претпријатието оствари промет од 353,161.000 динари, приход од 18,084.000 дин., расходи 9,740.000 и добивка 8,343.000 динари.

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУМАНОВСКО ПОЛЕ“ — КУМАНОВО

Ак т и в а

на ден 31-ХП-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	3.654	1.	Фонд на основните средства	351
2.	Инвестиции во тек	148	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	3.627
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	486	3.	Разни фондови	608
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	—	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувани и други побарувања	8.620	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	148
6.	Друга актива	9.868	6.	Банка — кредит за обртни средства	4.350
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	—	7.	Фонд на обртните средства	—
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	100
ВКУПНО:			ВКУПНО:		
		22.776			22.776

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АУТО МАКЕДОНИЈА“, СКОПЈЕ

Ак т и в а

на ден 31-ХП-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	11,404.337	1.	Фонд на основните средства	11,404.337
2.	Инвестиции во тек	41,137.781	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	2,841.673
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	57,400.746	3.	Разни фондови	98,576.348
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	431,865.428	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	409,580.399	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
6.	Друга актива	258,436.878	6.	Банка — кредит за обртни средства	605,182.000
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	84,519.181	7.	Фонд на обртните средства	—
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	13,354.905
ВКУПНО:			ВКУПНО:		
		1,294,344.750			1,294,344.750

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АУТОМАКЕДОНИЈА“,
СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието е основано во текот на 1956 година како испостава на Главната дирекција за друмски сообраќај на ФНРЈ и имаше Сојузно значење. Подоцна истото се оформи како самостојно од републички карактер со истата намена односно промет со возила и резервни делови. Во текот на 1952 година, претпријатието доби право за увоз на возила, резервни делови, гуми и друго.

Долгогодишното постоење и правилното пословање му создаде на претпријатието и мошна тради-

ција за набавка и реализација на автомобили, трактори, резервни делови, гуми и др. не само во нашата туку и во останатите републики. Преку своето работење претпријатието си овозможи перманентно специјализирање и проширување на својата дејност како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет.

Во периодот на 1956 година беше планиран промет од 3.000.000.000 динари, а е остварен 4.481.660.631 динари благодарение на извесни непредвидени аранжмани за увоз на возила и друга стока.

На база на остварената реализација, разликата помеѓу набавната и продајната цена изнесува 3,3%, а вкупните материјални трошоци 3%. (23)

БИЛАНС
НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЦЕНТРАЛА ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-XII-1956 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	37.574	1.	Фонд на основните средства	37.574
2.	Инвестиции во тек	889	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	8.752	3.	Разни фондови	8.728
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	3.556	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	889
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	7.990	6.	Банка — кредит за обртни средства	—
6.	Друга актива	220	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	358	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	11.678
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	112
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	358
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ЕЛЕКТРИЧНАТА ЦЕНТРАЛА, ТИТОВ ВЕЛЕС ВО
1956 ГОДИНА

Во 1956 година претпријатието работеше без користење на кредит од Народната банка.

Основните средства се наголемени за 1,01%.

Остварениот вкупен приход е распределен 100% на: материјални трошоци 22,35; амортизација 26,57;

плати 25,50; социјален придонес 10,04; станбен фонд 2,54; камата на основните средства 8,16; останати придонеси 1,11 и добивка 3,73%.

Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница што произлегуваат од добивката и др. се измирени во целост и во законскиот срок.

БИЛАНС					
НА СТОПАНСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЛОЗАРСТВО „ЛОЗАР“ — КУМАНОВО					
А к т и в а		на ден 31-ХП-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број		
Износ во 000 дин.	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Износ во 000 дин.		
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	24.421	1.	Фонд на основните средства	14.423
2.	Инвестиции во тек	26.078	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	9.976
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	2.176	3.	Разни фондови	2.183
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	26.100
4.	Вкупни обртни средства	6.005	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	1.657	6.	Банка — кредит за обртни средства	9.200
6.	Друга актива	4.518	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	895	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	2.973
ВКУПНО:		65.750	10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	895
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		65.750

БИЛАНС					
НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СКОПЈЕ“, СКОПЈЕ					
А к т и в а		на ден 31-ХП-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број		
Износ во 000 дин.	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Износ во 000 дин.		
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	1,611.592	1.	Фонд на основните средства	1,177.160
2.	Инвестиции во тек	523.828	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	434.432
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	119.705	3.	Разни фондови	141.586
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	517.621
4.	Вкупни обртни средства	16.466	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	6.206
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	36.698	6.	Банка — кредит за обртни средства	7.363
6.	Друга актива	3.694	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	9.801	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	7.613
ВКУПНО:		2,321.784	10.	Друга пасива	20.002
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	9.801
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		2,321.784

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СКОПЈЕ“,
СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието се занимава со производство и пренос на електрична енергија. За разлика од другите производни претпријатија, кои ги продаваат своите производи по економски цени, нашето претпријатие не послува на таков принцип. Тоа е зачленето во Заедницата на електростопанските претпри-

јатија на НРМ, која е продавач на електричната енергија.

Претпријатието ја продава снагата на своите капацитети на Електростопанската заедница по договор, кој се базира на планираните износи за дотичната година.

Со оглед на тоа, дека во 1956 година Електростопанската заедница беше во загуба на цената на чинењето, претпријатието не доби планска добивка, туку добивката остварена во 1956 година, е од уштедите во претпријатието и од други дејности. (35)

БИЛАНС

НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА НИСКА ГРАДБА „ВАРДАР“ ВО СКОПЈЕ

А к т и в а		на ден 31-ХП-1956 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	30.979	1.	Фонд на основните средства	24 005
2.	Инвестиции во тек	626	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	6.975
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	19.787	3.	Разни фондови	21.227
В. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	10.112	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	24 044	6.	Банка — кредит за обртни средства	12.411
6.	Друга актива	868	7.	Фонд на обртните средства	322
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	7.923	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	16.968
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	4.508
		94.339	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	7.923
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					94.339

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1956 ГОДИНА

Претпријатието „Вардар“ е формирано во почетокот на 1953 година и се занимава со изградба и поправка на патишта, мостови и канализација. Во 1953, 1954 и 1955 год. претпријатието успешно ја обавуваше својата работа и остваруваше поголема добивка. Во 1956 година поради намалување на инвестициите за градежништвото, а посебно за ниско-

градбата, претпријатието се најде во тешка ситуација. Но благодарение на презимањето на други работи и новиот начин на работата претпријатието оствари и оваа година една минимална добивка од 7.923.000 дин. која е распределена по законските прописи.

За извршување на работата претпријатието користеше основни средства во вредност од 31.000.000 дин. и кредит од банката во износ од 12.000.000 динари. (51)

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ФОТО УСЛУГИ „ФОТО ЦЕНТАР“ — СКОПЈЕ

А к т и в а		на ден 31-XII-1956 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	2.607	1.	Фонд на основните средства	2.607
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	4.130	3.	Разни фондови	4.010
Б. Обртни средства			4. Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите		
4.	Вкупни обртни средства	1.989	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	13.622	6.	Банка — кредит за обртни средства	53.790
6.	Друга актива	42.742	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8. Пасивни временски разграничувања		
7.	Распоредена добивка	329	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	4.636
ВКУПНО:			10. Друга пасива		
		65.419			47
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
11.	Добивка	—	11.	Добивка	329
12.	Покритие на загубата	—	12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:			ВКУПНО:		
		65.419			65.419

БИЛАНС

НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РУЕН“, КРИВА ПАЛАНКА

А к т и в а		на ден 31-XII-1956 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	3,299.701	1.	Фонд на основните средства	2,901.747
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	397.954
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	1,001.955	3.	Разни фондови	962.302
Б. Обртни средства			4. Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите		
4.	Вкупни обртни средства	29,461.609	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	12,853.638	6.	Банка — кредит за обртни средства	6,987.642
6.	Друга актива	461.131	7.	Фонд на обртните средства	494.371
Г. Финансиски резултат			8. Пасивни временски разграничувања		
7.	Распоредена добивка	2,115.070	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	34,127.337
ВКУПНО:			10. Друга пасива		
		49,193.104			1,206.681
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
11.	Добивка	—	11.	Добивка	2,115.070
12.	Покритие на загубата	—	12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:			ВКУПНО:		
		49,193.104			49,193.104

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РУЕН“, КРИВА
ПАЛАНКА ЗА 1955 ГОДИНА

Во почетокот на годината сите градежни работи се наоѓаа во завршна фаза, со кое се наметнуваше проблем претпријатието да создаде можност не само за нормална работа туку и да ја прошири.

Проучувајќи го планот на околицата, работниот колектив донесе одлука да ја прошири својата дејност така да ги изведува сите видови градежни ра-

боти: нискоградба, хидроградба и високоградба. Со ваквото проширување на дејноста претпријатието успеа да ги заземе и оние работи кои спрема претходната регистрација немаше право да ги изведува. Отвори градилиште во Кратово, Ранковци и други места. Вкупната планска задача за годината во износ од 35 мил. динари ја исполни со 40 милиони динари.

Финансиското работење во текот на годината се одвиваше нормално и некои особени пречки немаше. (14)

БИЛАНС

НА ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОСВЕТНО ДЕЛО“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а		на ден 31-ХП-1956 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	989	1.	Фонд на основните средства	989
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестиционни средства	2.276	3.	Разни фондови	4.102
Б. Обртни средства			4. Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите		
4.	Вкупни обртни средства	91.212	5. Други извори за финансирање на инвестициите		
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	5.191	6.	Банка — кредит за обртни средства	89.967
6.	Друга актива	25	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8. Пасивни временски разграничувања		
7.	Распоредена добивка	3.843	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	3.626
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	75
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	3.843
			12.	Покритие на загубата	—
			РКУПНО:		
		104.236			104.236

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1956 ГОДИНА

Претпријатието „Просветно дело“ издава учебници, прирачници, школски, административни книги и обрасци.

Во текот на 1956 год. претпријатието користеше просечно 85,400.000 дин. кредит за обртни средства.

Преку целата 1956 година има издадено вкупно 71 книга, во вкупна вредност од 110,209.000 динари, од кое е продадено во износ од 79,981.000 динари.

Со својата работа претпријатието оствари добивка од 3,843.000 динари.

Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница како и оние што произлегуваат од распределбата на добивката се измирени во целост и во законскиот рок. (24)

БИЛАНС

НА ШИВАЧКАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗА ДРУГА „ГЕРАС — ЦУНЕВ“ — СТРУМИЦА

А к т и в а		на ден 31-XII-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 лин.	Ред. број	Износ во 000 дчн.	
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	1 967	1.	Фонд на основните средства	1 143
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	—	3.	Разни фондови	6.033
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	12.043	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	1.630	6.	Банка — кредит за обртни средства	6.260
6.	Друга актива	—	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
7.	Распоредена добивка	487	9.	Добавувачи и други обврски	2.204
8.	Загуба	—	10.	Друга пасива	—
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
11.	Добивка	—	11.	Добивка	487
12.	Покритие на загубата	—	12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:		16.127	ВКУПНО:		16.127

БИЛАНС

НА ЛОЗАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ДЕМИР КАПИЈА“, с. ДЕМИР КАПИЈА — ТИТОВВЕЛЕШКО

А к т и в а		на ден 31-XII-1956 година	П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Износ	
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	110.007	1.	Фонд на основните средства	48.549
2.	Инвестиции во тек	11.525	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	61.430
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	10.219	3.	Разни фондови	13.668
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	39.765	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	11.553
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	6.507	6.	Банка — кредит за обртни средства	31.588
6.	Друга актива	1.807	7.	Фонд на обртните средства	553
Г. Финансиски резултат			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
9.	Добавувачи и други обврски	—	9.	Добавувачи и други обврски	1.074
10.	Друга пасива	—	10.	Друга пасива	11.415
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
11.	Добивка	11.685	11.	Добивка	11.685
12.	Загуба	—	12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:		191.515	ВКУПНО:		191.515

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1956 ГОДИНА

Лозарското претпријатие „Демир Капија“ во с Демир Капија во текот на 1956 год. оствари чиста добивка од 11,685.000 дин. Оваа добивка главно доаѓа од лозарската гранка која во текот на 1956 год. беше една од најреентабилните. Своите производи од лозарството, претпријатието ги пласираше во странство и постигна цена од 104 дин. по кг. прозје Останатите гранки како ратарството, градинарството, сточарството и овоштарството се исто така рен-

табилни со исклучок на сточарството кое направи загуба од 1,460.000 динари. Како смер за понатамошна работа, а за да би можеле да се сместат производенијата од новите 114 хектара лозја, претпријатието користеше кредит од 9,141.000 дин. за подигање на нова винарска визба каде ќе може да се изврши преработка на винските сорти.

Во текот на 1956 год. меѓу работниците, беше систематски проучувана новата организација на работата т. е. плаќање по единица на производ и за 1957 година е решено да се пристапи кон воведување на оваа организација на сите работни места.

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО КОЖНИ И ГУМЕНИ ПРОИЗВОДИ „АНГРО-
КОЖА И ГУМА“, СКОПЈЕ

А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-XII-1956 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	2.609	1.	Фонд на основните средства	2.609
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	6.948	3.	Разни фондови	10.013
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	48.285	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
5.	Купувачи и други побарувања	25.940	6.	Банка — кредит за обртни средства	54.473
6.	Друга актива	—	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	—	8.	Пасивни временски разграничувања	—
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	15.375
			10.	Друга пасива	1.129
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	183
			12.	Покритие на загубата	—
	ВКУПНО:	83.782		ВКУПНО:	83.782

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1956 ГОДИНА

Трговското претпријатие на големо „Антрокожа и гума“ — Скопје е основано од Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 1953 од 26-X-1951 година.

Со реорганизацијата на трговската мрежа на ден 1-VII-1954 год. од своите продавници една затвори, друга наполно осамостои, а останатите трговски дуќани „Антилоп“ и тргов. дуќан „Шевро“, останаа во состав на претпријатието.

Планираниот промет за 1956 година изнесува 260,000.000 дин., а остварената реализација 270,547.234 дин. што во проценти изнесува 104,06%.

Редовните и дополнителните средства што претпријатието ги доби како кредит од Народната банка изнесуваат 54,473.000 дин. од кој просечно во 1956 год. се користени 56,998.000 дин.

Остварениот вкупен приход изнесува 12,514.656 дин. од кој на добивката отпаѓа 183.053 дин. (20)

БИЛАНС
НА ФАБРИКАТА ЗА ЦРВЕН ПИПЕР ВО ГЕВГЕЛИЈА

А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-XII-1956 година			на ден 31-XII-1956 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	36,542.292	1.	Фонд на основните средства	36,542.292
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	5,241.452	3.	Разни фондови	5,458 865
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	36,941.395	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	14,187.092	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
6.	Друга актива	—	6.	Банка — кредит за обртни средства	47,935.000
Г. Финансиски резултат			Г. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
7.	Распоредена добивка	20,194.123	7.	Фонд на обртните средства	—
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	—
ВКУПНО:			ВКУПНО:		
		113,106.344			113,106.344

БИЛАНС
НА ФАБРИКАТА ЗА КОНЗЕРВИ „ЗОРА“ — ГЕВГЕЛИЈА

А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-XII-1956 година			на ден 31-XII-1956 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	156.350	1.	Фонд на основните средства	1.100
2.	Инвестиции во тек	132.481	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	152 805
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	790	3.	Разни фондови	34.180
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	42.322	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	124.267
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	63.920	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	10.659
6.	Друга актива	10.917	6.	Банка — кредит за обртни средства	72.789
Г. Финансиски резултат			Г. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
7.	Распоредена добивка	—	7.	Фонд на обртните средства	—
8.	Загуба	—	8.	Пасивни временски разграничувања	—
ВКУПНО:			ВКУПНО:		
		406.780			406.780

Здравствена легитимација бр. 12146, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Алија Уколоски ул. „Мице Козар“ бр. 113 — Прилеп. (581)

Здравствени легитимации на Стретен и Стојан Николиќ, Титов Велес. (582)

Здравствени легитимации бр. 18039, 18040 и 18041 на Крум, Агнија и Трајче Глушкови, ул. „Вл. Назор“ бр. 49 — Титов Велес. (583)

Здравствена легитимација бр. 12971, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Стефан Караманди, Битола. (584)

Здравствена легитимација на Милица Кузмановска, ул. „Илинден“ бр. 82 — Битола. (585)

Здравствена легитимација бр. 1536 на Јелена Галушка, хотел „Македонија“ соба бр. 17 — Битола. (586)

Здравствена легитимација бр. 9483, на Ангелина Илија Стојческа ул. „7 бригада“ бр. 10 — Битола (587)

Здравствена легитимација бр. 25986, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на Миољуб Станоевиќ, Специјална болница за ТБЦ Јесеново — Титоввелешко. (588)

Здравствена легитимација бр. 4441, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на Миле Ристов Недев, ул. „Иљо Настов“ бр. 17 Кавадарци. (589)

Индекс бр. 1026, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Наталија Давидовска, Скопје. (590)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Перса Славковиќ, Скопје. (591)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Сарајево на Илија Н. Станчев, Скопје. (592)

Работна книшка серија „А“ бр. 504803, рег. бр. 17249, издадена од Бирото за посредување на трудот — Белград на Роза Русо, Скопје. (595)

Работна книшка бр. 21306, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Драган Челишевски, Скопје. (638)

Возачка дозвола бр. 156/52 издадена од Сообраќајната милиција през 1952 г. во Никшиќ — НР Црна Гора на Ахметовиќ Алил, Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 36. (639)

Здравствена легитимација бр. 26878, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Лефтерка Радомирова Арсиќ, Скопје. (640)

Здравствена легитимација, издадена од В. П. 2316 — Скопје на Саво Стефановски, Скопје. (641)

Свидетелство за положен стручен испит за квалификуван работник бр. 5706/56 год., издадено од Народниот одбор на општината Г. Петров — Одделение за стопанство на Владо С. Трајковски. с. Кучково — Г. Петров. (642)

Оружен лист бр. 1287 за ловна пушка двоцевна калибар 12, издаден од СВР — Скопје, на Стојан К. Ѓорѓиевски, с. Шишево — Скопско. (643)

Здравствена легитимација бр. 33014, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Милена Мишиќ, Скопје. (644)

Здравствена легитимација бр. 105163, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Мемишов Имер, Скопје. (645)

Индекс бр. 1357, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Драган Загорац — Скопје. (646)

Здравствена легитимација бр. 72486, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Нада Костовска, Скопје. (647)

Здравствена легитимација бр. 144320 на Бранко Шереметковски, ул. „Кафтанциска“ бр. 70 — Битола. (648)

Здравствена легитимација на Кирко Јоле Топчиоски, с. Смилево — Битола. (649)

Диплома за завршена учителска школа во Битола, на Даница Петрова Божинова — Битола. (650)

Здравствена легитимација бр. 9281, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Петар Коцев Ников, ул. „Ванчо Прке“ бр. 1 Штип. (651)

Работна книшка бр. 950, серија бр. 122113, издадена од Бирото за посредување на трудот — Гостивар на Драгица Ѓорѓе Илиевска, ул. „Панче Попоски“ бр. 16 Гостивар. (652)

Мајсторско писмо бр. Р. 1883 од 1-VII-1946 год., издадено од Занаетчиската комора во Скопје на Рамо Амет Исљамов, Скопје. (658)

Сообраќајна дозвола за моторно возило камион марка „Бетворд“ под бр. 349/54 год. издадена од СВР — Скопје на Станбено штедна задруга „Нов дом“ Скопје. (659)

Оружен лист бр. 12, издаден од СВР — Скопје на Зулфи Р. Алиловски, с. Долно Коњаре — Скопско. (660)

Здравствена легитимација бр. 79064, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Душко Д. Трајковски, Скопје. (661)

Здравствена легитимација бр. 13716, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Јана Георгиева, ул. „Сотко Георгиев“ бр. 99 — Прилеп. (662)

Здравствена легитимација бр. 4592, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на Мите Василев Стојановски с. Фурка Гевгелија. (663)

Здравствена легитимација бр. 14019, издадена од Заводот за социјално осигурување — Струмица на Јован Вотруба, Керамиднаа фабрика „Еленица“ — Струмица. (664)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Михајло Војчевски, Скопје. (665)

Здравствена легитимација бр. 1713 издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Петар Цане Трајковски, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 6 — Битола. (613)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ѓорѓи Димовски, Скопје. (614)

Диплома за положен испит мајстор столар под бр. 202/53, издадена од Занаетчиската комора во Куприја на Љутви Абази Идризи, с. Милетино — Тетово. (615)

Сообраќајна книшка од камион марка „Грефенштиф“ рег. бр. М-4115 на Претпријатието за превоз на стоки „Трудбеник“ — Скопје. (616)

Здравствена легитимација бр. 21615, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Никола Наумоски, ул. „Републиканска“ бр. 13 — Прилеп. (617)

Здравствена легитимација бр. 11025, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Панче Камчев, ул. „Борис Кидрич“ бр. 65 — Штип. (618)

Здравствена легитимација бр. 11192, на Цветанка Сотир Блажева, ул. „Брегалница“ бр. 51 — Битола. (619)

Работна книшка бр. 20822/54 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Амет Ферат Таир, Скопје. (620)

Здравствена легитимација бр. 54796, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Марија Маркова, Скопје. (621)

Работна книшка серија бр. 109450, рег. бр. 3894, издадена од Бирото за посредување на трудот во Битола на Кузе Кузманоски, с. Ст. Лагово — Прилеп. (623)

Здравствена легитимација бр. 23003, издадена од Заводот за социјално осигурување Штип на Илија Трајков Шикловски, с. Витолиште — Прилеп. (624)

Возачка книшка за трактор „Ланц Булдог“ рег. бр. М. 496, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на Факултетското земјоделско стопанство, с. Трубареве — Скопско. (625)

Здравствена легитимација бр. 126049, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Љетовец А. Илијаз, Скопје. (626)

Сообраќајна книшка бр. 6412, издадена од СВР — Штип на Селанската работна задруга с. Видовиште — Кочани. (627)

Возачка дозвола бр. 621, издадена од СВР — Штип на Славко Јованов Крстев, ул. „Илинденска“ бр. 20 — Кочани. (628)

Оружен лист на Стојан К. Георгиевски, с. Шишево — Скопско. (629)

Свидетелство за завршен V разред гимназија издадено од гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на Павле Стојановиќ, Скопје. (630)

Здравствена легитимација бр. 108380, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Магбуле Сабит, Скопје. (631)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување на Угрин Ванковски, Скопје. (632)

Здравствена легитимација бр. 28384, на Илинка Цветкова, работничка при тутовата станица — Битола. (633)

Здравствена легитимација бр. 9560, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Стојко Стоимановски ул. „Ленин“ бр. 32 — Куманово. (634)

Здравствена легитимација бр. 5002, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на Сава Чурлинова, Гевгелија. (635)

Работничка книшка бр. 362, издадена од Бирото за посредување на трудот Ресен на Петре Карапа-

новски, ул. „5-ти ноември“ бр. 24 — Ресен. (636)

Индекс бр. 869, и студентска легитимација бр. 899, издадени од Медицинскиот факултет — Скопје. на Роза Илиева Башовска, Скопје. (637)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 10590, серија бр. 0233795, издадена од СВР — Охрид на Амдие Мурат Курто, ул. „Гоце Делчев“ бр. 143 — Охрид. (1506)

Лична карта рег. бр. 1798, серија бр. 0022510, издадена од СВР — Охрид на Јонче Стеван Стевановски с. Елшани — Охридско. (1507)

Лична карта рег. бр. 18580, серија бр. 0024113, издадена од СВР — Охрид на Глигор Ламбев Чаловски с. Пештани — Охридско. (1508)

Лична карта рег. бр. 2747, серија бр. 0002449 издадена од СВР — Битола на Паца Коста Горѓиовска, с. Новаци — Битола. (1509)

Лична карта рег. бр. 2748, серија бр. 0002450, издадена од СВР — Битола на Илија Лозан Горѓиевски, с. Новаци — Битола. (1510)

Лична карта рег. бр. 7032, серија бр. 0004372, издадена од СВР — Битола на Јован Павле Митревски, с. Добровени — Битола. (1511)

Лична карта рег. бр. 779, серија бр. 0181289, издадена од СВР — Прилеп на Митре Настев Тренкоски, с. Мирче Ацев — Прилеп. (1512)

Лична карта рег. бр. 1947, издадена од ПВР — Крушево на Петре Велев Илиоски, с. Селце — Прилеп. (1513)

Лична карта рег. бр. 20929, серија бр. 2556013, издадена од СВР — Карловац на Љубица Мартиновиќ, ул. „Даме Груев“ бр. 67 — Охрид. (1514)

Лична карта рег. бр. 1886, серија бр. 0225996, издадена од СВР — Охрид на Дафинче Славко Маркоски, с. Белчиште — Охридско. (1515)

Лична карта рег. бр. 12224, серија бр. 0756763, издадена од СВР — Кичево на Јоше Конев Си муновски, с. Вранештица — Кичево. (1516)

Лична карта рег. бр. 7165, серија бр. 0071730, издадена од СВР — Гевгелија на Јане Горѓиев Јанев, с. Горничет — Гевгелија. (1517)

Лична карта рег. бр. 3889, серија бр. 0864465, издадена од СВР — Тетово на Куртиш Јонуз Мемеди, с. Милетино — Тетовско. (1518)

Лична карта рег. бр. 19034, серија бр. 0679871, издадена од СВР — Тетово на Нуредин Рушит Таири, ул. „Ново Село“ бр. 46 — Тетово. (1519)

Лична карта рег. бр. 10021, серија бр. 0679047, издадена од СВР — Тетово на Саит Даут Фетиши, с. Доброште — Тетовско. (1520)

Лична карта рег. бр. 26856, серија бр. 3232396, издадена од СВР — Краљево на Светислав Богакевиќ, ул. „Т. Ц. Меридан“ бр. 21 — Тетово. (1521)

Лична карта рег. бр. 1012, серија бр. 0510897, издадена од СВР — Куманово на Добросав С. Петровски, с. Вељаковце — Кумановско. (1522)

Лична карта рег. бр. 1385, серија бр. 0726145, издадена од СВР — Брод на Стојан М. Видевски, с. Инче — Охридско. (1523)

Лична карта рег. бр. 4315, серија бр. 0748833, издадена од СВР — Кичево на Мафлуд Мислимов Ипчески, с. Србица — Кичево. (1524)

Лична карта рег. бр. 5123, серија бр. 3044330, издадена од СВР — Бор НР Србија на Трајче Јованов Игнов, ул. „Скопска“ бр. 6 — Титов Велес. (1525)

Лична карта рег. бр. 5178, серија бр. 0345688, издадена од СВР — Титов Велес на Елица Павлова Димовска, ул. „Скопска“ бр. 6 — Титов Велес. (1526)

Лична карта рег. бр. 26408, серија бр. 0723218, издадена од СВР — Гостивир на Бафтијар Целадинов Сулемани, с. Форино — Гостивар. (1527)

Лична карта рег. бр. 4974, серија бр. 0457482, издадена од СВР — Струмица на Трајко Павлев Костовски, ул. „Светозар Марковиќ“ бр. 8 — Струмица. (1528)

Лична карта рег. бр. 1271, серија бр. 413781, издадена од СВР — Радовиш на Исмаил Усеинов Дестанов, с. Злетово — Радовиш. (1529)

Лична карта рег. бр. 6294, серија бр. 168007, издадена од СВР — Димитровград на Јорданка Арсова Митрева, с. Дреново — Кавадарци. (1179)

Лична карта рег. бр. 6574, серија бр. 0547154, издадена од СВР — Куманово на Али Е. Руштити, с. Ваксинце — Кумановско. (1531)

Лична карта рег. бр. 5248, серија бр. 0030944, издадена од СВР — Тетово на Благоја Зеков Златаноски, с. Д. Седларце — Тетовско. (1533)

Лична карта рег. бр. 16943, серија бр. 0678305, издадена од СВР — Тетово на Ваит Миртезан Зибири, с. Новаке — Тетовско. (1534)

Лична карта рег. бр. 3080, серија бр. 0699690, издадена од СВР — Гостивар на Томо Митев Угриновски, ул. „29 ноември“ бр. 13 — Гостивар. (1535)

Лична карта рег. бр. 8009, издадена од СВР — Делчево на Усаин Реџепов Реџепов, Делчево. (1536)

Лична карта рег. бр. 6617, серија бр. 0233388, издадена од СВР — Охрид на Кенан Иса Османоски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 53 — Охрид. (1537)

Лична карта рег. бр. 14963, серија бр. 0677101, издадена од СВР — Тетово на Раиф Адем Бавќари, ул. „Солунска“ бр. 18 — Белград. (1538)

Лична карта рег. бр. 9889, серија бр. 0011787, издадена од СВР — Битола на Пецо Никола Секуловски, с. Добромири — Битола. (1539)

Лична карта рег. бр. 7073, издадена од СВР — Прилеп на Јандре Ѓоршов Јандрески, с. Стровија — Прилеп. (1540)

Лична карта рег. бр. 4066, серија бр. 0036775, издадена од СВР — Струга на Наумка Јанковска, с. Вишни — Охридско. (1541)

Лична карта рег. бр. 17487, серија бр. 0731919, издадена од СВР — Кичево на Деар Елезов Ајроски, с. Гор. Страгомиште — Кичево. (1542)

Лична карта рег. бр. 8223, серија бр. 0753244, издадена од СВР — Кичево на Мехмед Џабиров Љутвиоски, с. Шутово — Кичево. (1543)

Лична карта рег. бр. 986, серија бр. 0377496, издадена од СВР — Кочани на Симеон Божинов Стојов, с. Зрновци — Кочани. (1544)

Лична карта рег. бр. 7376, серија бр. 0484189, издадена од СВР — Струмица на Јосиф Панчов Божинов, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 21 Струмица. (1545)

Лична карта рег. бр. 13223, серија бр. 0193733, издадена од СВР — Прилеп на Илија Неданов Ѓоршески, с. Кадино Село — Прилеп. (1546)

Лична карта рег. бр. 4555, издадена од СВР — Прилеп на Илија Трајчев Велкоски, с. Зрзе — Прилепско. (1547)

Лична карта рег. бр. 4881, серија бр. 0345391, издадена од СВР — Титов Велес на Пане Трајков Андонов, с. Лисиче — Титоввелешко. (1548)

Лична карта рег. бр. 5101, серија бр. 0785871, издадена од СВР — Тетово на Нафи Беадин Фазли, ул. „Штипска“ бр. 74 — Тетово. (1549)

Лична карта рег. бр. 306, серија бр. 081512, издадена од СВР — Куманово на Никола Кирилов Христов, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 7 — Куманово. (1550)

Лична карта рег. бр. 10562, серија бр. 0527518, издадена од СВР — Куманово на Здравко Илија Ќипријановски, ул. „Боро Менко“ бр. 8 — Куманово. (1551)

Лична карта рег. бр. 25165, серија бр. 0561483, издадена од СВР — Куманово на Шабан Б. Али, с. Лојане — Кумановско. (1552)

Лична карта рег. бр. 6968, серија бр. 0638178, издадена од СВР — Кр. Паланка на Донка Дојчинова Митиева, с. Трново — Кр. Паланка. (1554)

Лична карта рег. бр. 5190, серија бр. 0637700, издадена од СВР — Кр. Паланка на Александар Анастасов Величковски, с. Метежево — Кр. Паланка. (1555)

Лична карта рег. бр. 4657, серија бр. 0097367, издадена од СВР — Кр. Паланка на Лозена Станоева Ѓорѓиевска, с. Луке — Кумановско. (1556)

Лична карта рег. бр. 15239, серија бр. 0554618, издадена од СВР — Куманово на Кемал Авдиљи, с. Оризаре — Кумановско. (1557)

Лична карта рег. бр. 8811, серија бр. 0332421, издадена од СВР — Титов Велес на Илија Наџев Јовев, ул. „Ќиро Рогужаров“ бр. 31 — Титов Велес. (1558)

Лична карта рег. бр. 5015, серија бр. 0057726, издадена од СВР — Берово на Бранка Николова Клиничарска, Берово. (1559)

Лична карта рег. бр. 2188, серија бр. 0378998, издадена од СВР — Кочани на Ќиро Лазаров Андонов, с. Оризари — Кочани. (1560)

Лична карта рег. бр. 2089, серија бр. 0646691, издадена од СВР — Кратово на Сотир Ангелов Стојменовски, с. Злетово — Кочани. (1561)

Лична карта рег. бр. 1582, серија бр. 0262101, издадена од СВР — Битола на Василе М. Милевски, с. Бабино — Битола. (1562)

Лична карта рег. бр. 13110, серија бр. 0008766, издадена од СВР — Битола на Петар Викентиев Петровиќ, с. Гермијан — Битола. (1563)

Лична карта рег. бр. 9350, серија бр. 0534577, издадена од СВР — Куманово на Благоја А. Маневски, ул. „Ќозара“ бр. 6 — Куманово. (1564)

Лична карта рег. бр. 1765, серија бр. 0529825, издадена од СВР — Куманово на Реџеп Р. Саити, ул. „Н. Карев“ бр. 6 — Куманово. (1565)

Лична карта рег. бр. 30390, серија бр. 0688350, издадена од СВР — Тетово на Стеван Јоше Ѓеровски, ул. „Призренска“ бр. 28 — Тетово. (1567)

- Лична карта рег. бр. 68010, серија бр. 0659839, издадена од СВР — Скопје на Јован Ефтов Симоновски, Лозов расадник — Гостивар. (1568)
- Лична карта рег. бр. 627/ш, серија бр. 0052250, издадена од СВР — Штип на Јордан Атанасов Андонов, ул. „В. Главинов“ бр. 13а — Штип. (1569)
- Лична карта рег. бр. 10334, серија бр. 0387044, издадена од СВР — Кочани на Васил Глигоров Стојков, с. Калиманци — Кочани. (1571)
- Лична карта рег. бр. 19404, серија бр. 0559221, издадена од СВР — Куманово на Есат Идризи, с. Слупчане — Кумановско. (1572)
- Лична карта рег. бр. 8494, серија бр. 0548214, издадена од СВР — Куманово на Радмила Г. Цветковиќ, ул. „ЈНА“ бр. 35 — Куманово. (1573)
- Лична карта рег. бр. 4843, серија бр. 0545232, издадена од СВР — Куманово на Меди Б. Зекири, с. Оризаре — Кумановско. (1574)
- Лична карта рег. бр. 10742, серија бр. 0233946, издадена од СВР — Охрид на Петре Ристов Горчески, с. Велмеј — Охрид. (1574А)
- Лична карта рег. бр. 5206, серија бр. 0070029, издадена од СВР — Гевгелија на Ристо Никола Николов, с. Негорци — Гевгелија. (1575)
- Лична карта рег. бр. 8343, серија бр. 0072953, издадена од СВР — Гевгелија на Филип Ѓорѓиов Богатинов, с. Богданци — Гевгелија. (1576)
- Лична карта рег. бр. 6856, серија бр. 0071766, издадена од СВР — Гевгелија на Андон Ристов Донов, с. Стојаково — Гевгелија. (1577)
- Лична карта рег. бр. 9336, серија бр. 0406156, издадена од СВР — Св. Николе на Стојан Сандев Спасевски, с. Кнежје — Св. Николе. (1578)
- Лична карта рег. бр. 1454, серија бр. 0378064, издадена од СВР — Кочани на Јордан Петрушев Јованов, с.Тркање — Кочани. (1579)
- Лична карта рег. бр. 23881, серија бр. 0539699, издадена од СВР — Куманово на Бранко С. Вучковиќ, с. Сопот — Куманово. (1580)
- Лична карта рег. бр. 14878, серија бр. 0555811, издадена од СВР — Куманово на Борко Б. Алексоки, с. Војник — Куманово. (1581)
- Лична карта рег. бр. 8810, серија бр. 0549333, издадена од СВР — Куманово на Агуш К. Бајрами, с. Лојане — Кумановско. (1582)
- Лична карта рег. бр. 8216, серија бр. 0547945, на Киро З. Поповски с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (1530)
- Лична карта рег. бр. 9780, серија бр. 0114490, издадена од СВР — Дебар на Рифат Дервишов Демовски, с. Могорче — Дебар. (1583)
- Лична карта рег. бр. 17198, серија бр. 0087293, издадена од СВР — Битола на Олга Дамјаноска, с. Лубојно — Ресен. (1584)
- Лична карта рег. бр. 6550, серија бр. 0670694, издадена од СВР — Тетово на Ајредин Алил Ајредини, с. Боговиње — Тетовско. (1585)
- Лична карта рег. бр. 25576, серија бр. 0682608, издадена од СВР — Тетово на Војно Тодев Симјановски, с. Јанчиште — Тетовско. (1586)
- Лична карта рег. бр. 2480, серија бр. 0698990, издадена од СВР — Гостивар на Јане Серге Илиевски, с. Печково, Гостивар. (1588)
- Лична карта рег. бр. 485, серија бр. 0101361, издадена од СВР — Гостивар на Рахман С. Демирпали, ул. „Младен Симоновски“ бр. 11 — Гостивар. (1589)
- Лична карта рег. бр. 11820, серија бр. 0708330, издадена од СВР — Гостивар на Илми Биалалоз Салии, с. Градец — Гостивар. (1590)
- Лична карта рег. бр. 12793, серија бр. 004504, издадена од СВР — Струга на Стојан Новев Петков, с. Присовјани — Струга. (1591)
- Лична карта рег. бр. 2541, серија бр. 0116412, издадена од СВР — Битола на Никола Лазар Јошевски, с. Могленци — Битолско. (1592)
- Лична карта рег. бр. 7688, издадена од СВР — Куманово на Емин Ариф Османи с. Слупчане — Кумановско. (1593)
- Лична карта рег. бр. 16938, серија бр. 0555499, издадена од СВР — Куманово на Станислав С. Величковиќ, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. (1594)
- Лична карта рег. бр. 20025, серија бр. 0050560, издадена од СВР — Струга на Бајрам Ибраими Мамути, с. Радолиште — Струга. (1595)
- Лична карта рег. бр. 179, серија бр. 0396689, издадена од СВР — Св. Николе на Анастасија Панчева Гошева, ул. „Белградска“ бр. 20 — Титов Велес. (1596)
- Лична карта рег. бр. 480, серија бр. 0089048, издадена од СВР — Кавадарци на Ристо Димов Чоклев, с. Бојанчиште — Кавадарци. (1597)
- Лична карта рег. бр. 9650, серија бр. 0312458, издадена од СВР — Штип на Димитрија Страхилов Витанов, с. Шопур — Штипско. (1598)
- Лична карта рег. бр. 5144, издадена од СВР — Делчево на Велин Ѓорѓи Илиевски, с. Мородвис — Кочани. (1599)
- Лична карта рег. бр. 2557, серија бр. 0408044, издадена од СВР — Штип на Магдалена Иван (Кочиева) Андонова, с. Пеширово — Св. Николе. (1601)
- Лична карта рег. бр. 2089, серија бр. 0399098, издадена од СВР — Св. Николе на Санде Стоилков Крстов, с. Мустафино, Св. Николе. (1602)
- Лична карта рег. бр. 20375, серија бр. 0264576, издадена од СВР — Демир Хисар на Никола Јорданов Божиновски, с. Големо Илино — Битола. (1603)
- Лична карта рег. бр. 3244, серија бр. 0183754, издадена од СВР — Прилеп на Дилавер Раифов Иљазоски, с. Десово — Прилеп. (1604)
- Лична карта рег. бр. 10404, издадена од СВР — Прилеп на Шурат Џемаил (Шерифоска) Мустафоска, с. Канатларци — Прилеп. (1605)
- Лична карта рег. бр. 18905, серија бр. 0558721, издадена од СВР — Куманово на Јован Митев Станишевски, с. Стрезовце Кумановско. (1606)
- Лична карта рег. бр. 21355, серија бр. 0536675, издадена од СВР — Куманово на Славко К. Стојменовиќ, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. (1607)
- Лична карта рег. бр. 2261, серија бр. 0090766, издадена од СВР — Кавадарци на Милан Јованов Рамаданов, ул. „Ило Костов“ бр. 17 — Кавадарци. (1608)

Лична карта рег. бр. 28343, серија бр. 0686293, издадена од СВР — Тетово на Томе Милан Јовановски, с. Милетино — Тетовско. (1609)

Лична карта рег. бр. 6299, серија бр. 0665251, издадена од СВР — Тетово на Ајрула Миниер Ајрули, с. Раковец — Тетовско. (1610)

Лична карта рег. бр. 8041, серија бр. 0112751, издадена од СВР — Тетово на Алил Ајриз Даути, с. Жировница — Тетовско. (1611)

Лична карта рег. бр. 4890, серија бр. 0701400, издадена од СВР — Гостивар на Петко Милошев Змејкоски, с. Галати — Гостивар. (1612)

Лична карта рег. бр. 1081, серија бр. 0697591, издадена од СВР — Гостивар на Нијази Абдулов Илјази, с. Врапчиште — Гостивар. (1613)

Лична карта рег. бр. 10757, серија бр. 0707267, издадена од СВР — Гостивар на Мустафа Сали Ода, с. Гургевиште — Гостивар. (1614)

Лична карта рег. бр. 11984, серија бр. 0672721, издадена од СВР — Тетово на Џемаил Вели Адем, с. Бозовце — Тетовско. (1615)

Лична карта рег. бр. 18803, серија бр. 0578554, издадена од СВР — Тетово на Неим Емурла Осман, с. Бродец — Тетовско. (1616)

Лична карта рег. бр. 1795, серија бр. 0022507, издадена од СВР — Охрид на Лазар Трајчев Крстаноски, с. Коњско — Охрид. (1617)

Лична карта рег. бр. 10573, серија бр. 0043284, издадена од СВР — Охрид на Сулејман Мерсим Ала, с. Г. Татеши — Струга. (1617)

Лична карта рег. бр. 3474, серија бр. 0747991, издадена од СВР — Кичево на Стојко Мишков Стојкоски, с. Речани — Кичево. (1619)

Лична карта рег. бр. 4657, серија бр. 0329167, издадена од СВР — Титов Велес на Стојан Дончов Горѓиев, ул. „Борис Корпузов“ бр. 12 — Титов Велес. (1620)

Лична карта рег. бр. 1371, серија бр. 0223381, издадена од СВР — Охрид на Ристо Цветанов Николоски, с. Велмеј — Охридско. (1621)

Лична карта рег. бр. 11041, серија бр. 0234045, издадена од СВР — Охрид на Наум Владов Целакоски, с. Мешеиште — Охридско. (1622)

Лична карта рег. бр. 1527, серија бр. 0746039, издадена од СВР — Кичево на Столе Накев Николоски, с. Мијокази — Кичево. (1623)

Лична карта рег. бр. 24752, серија бр. 0684463, издадена од СВР — Тетово на Муртезан Абдираман Шесивари, с. Г. Речица — Тетовско. (1624)

Лична карта рег. бр. 33546, серија бр. 0686601, издадена од СВР — Тетово на Меџит Муарем Целадини, с. Нераште — Тетовско. (1625)

Лична карта рег. бр. 3515, серија бр. 0664272, издадена од СВР — Тетово на Баки Ибраим Баки, с. Г. Речица — Тетовско. (1626)

Лична карта рег. бр. 3481, серија бр. 0229090, издадена од СВР — Охрид на Цвета Митрева Каланоска, с. Мешеиште — Охридско. (1710)

Лична карта рег. бр. 4007, серија бр. 0228189, издадена од СВР — Охрид на Сандре Стевов Таневски, с. Оровник — Охридско. (1711)

Лична карта рег. бр. 3489, серија бр. 0229090, издадена од СВР — Охрид на Ристо Стојанов Каланоски, с. Мешеиште — Охридско. (1712)

Лична карта рег. бр. 1806, серија бр. 0122643, издадена од СВР — Делчево на Ѓорѓи Спасов Иванов, Делчево. (1713)

Лична карта рег. бр. 22430, серија бр. 0163009, издадена од СВР — Прилеп на Мине Тодоров Трајкоски, с. Чаниште — Прилеп. (1714)

Лична карта рег. бр. 13490, серија бр. 0758455, издадена од СВР — Кичево на Чашит Неџилов Садику, с. Трапчин Дол — Кичево. (1715)

Лична карта рег. бр. 11308, серија бр. 0755745, издадена од СВР — Кичево на Нуџија Абибов Адемоски, с. Колибари — Кичево. (1716)

Лична карта рег. бр. 462, серија бр. 0089016, издадена од СВР — Кавадарци на Ристо Тошов Димов, с. Бојанчиште — Кавадарци. (1717)

Лична карта рег. бр. 2270, серија бр. 0663358, издадена од СВР — Тетово на Имши Реџеп Далифи, с. Селче кеч — Тетовско. (1718)

Лична карта рег. бр. 20074, серија бр. 0680746, издадена од СВР — Тетово на Осман Селџам Камбери, с. Шипковица — Тетовско. (1719)

Лична карта рег. бр. 1358, серија бр. 0306963, издадена од СВР — Штип на Крум Данев Радев, с. Лезово — Штипско. (1720)

Лична карта рег. бр. 253203, серија бр. 1720589, издадена од СВР — Загреб на Симон Е. Тасевски, с. Ташмаруниште — Струга. (1721)

Лична карта рег. бр. 5374, серија бр. 0038085, издадена од СВР — Охрид на Кристина Танасова Глигоровска, с. Ташмаруништа, Струга. (1722)

Лична карта рег. бр. 1636, серија бр. 0115448, издадена од СВР — Битола на Милан Тодор Масалковски, с. Кукуречани — Битолско. (1723)

Лична карта рег. бр. 11243, серија бр. 0234247, издадена од СВР — Охрид на Саво Крум Каџаров ул. „Причев“ бр. 1 — Охрид. (1724)

Лична карта рег. бр. 8410, серија бр. 0295683, издадена од СВР — Штип на Љубе Стојанов Митев, ул. „Вера Циривири“ бр. 30 — Штип. (1725)

Лична карта рег. бр. 12083, серија бр. 0388693, издадена од СВР — Кочани на Омер Узвиов Сулиманов, с. Теранци — Кочани. (1726)

Лична карта рег. бр. 14260, серија бр. 0502686, издадена од СВР — Кавадарци на Добре Крстев Најчев, ул. „Раде Ивановски“, бр. 33 — Прилеп. (1727)

Лична карта рег. бр. 3225, издадена од СВР — Прилеп на Јован Петков Трајковски, „Кеј 1 мај“ бр. 47 — Прилеп. (1728)

Лична карта рег. бр. 17510, серија бр. 0558101, издадена од СВР — Куманово на Нефаил Осман Имери, с. Лојане — Кумановско. (1729)

Лична карта рег. бр. 12779, серија бр. 0552640, издадена од СВР — Куманово на Ефта Зафира Ицевска, с. Стрезовце — Кумановско. (1730)

Лична карта рег. бр. 5233, серија бр. 0532129, издадена од СВР — Куманово на Томе Доџе Ајтовски, ул. „Љубе Гого“ бр. 5 — Куманово. (1731)

Лична карта рег. бр. 11709, серија бр. 0552221, издадена од СВР — Куманово на Афоз Ш. Нухии, с. Ваксинце — Кумановско. (1732)

Лична карта рег. бр. 5427, серија бр. 0652935, издадена од СВР — Кр. Паланка на Трајче Дим-

- ков Пеџанов, ул. „Осоговска“ бр. 22 — Кр. Паланка. (1733)
- Лична карта рег. бр. 2377, серија бр. 0634887, издадена од СВР — Кр. Паланка на Страхил Јошков Крстевски, Петралица — Кр. Паланка. (1734)
- Лична карта рег. бр. 16331, серија бр. 0678399, издадена од СВР — Тетово на Живко Смиљко Војноски, с. Милетино — Тетовско. (1735)
- Лична карта рег. бр. 6889, серија бр. 0078250, издадена од СВР — Битола на Тајко Томе Силјанов, ул. „Цоре Василев“ бр. 39 — Битола. (1736)
- Лична карта рег. бр. 1783, серија бр. 0246300, издадена од СВР — Крушево на Јанку Димоски, ул. „Нико Доага“ бр. 25 — Крушево. (1737)
- Лична карта рег. бр. 22896, серија бр. 0538714, издадена од СВР — Куманово на Правда Денко Саревска, ул. „Ф. Пужалка“ бр. 15 — Куманово. (1738)
- Лична карта рег. бр. 1455, серија бр. 0541726, издадена од СВР — Куманово на Тодор П. Димковски, с. Шупљи Камен Куманово. (1739)
- Лична карта рег. бр. 12595, серија бр. 0553154, издадена од СВР — Куманово на Ајдин Б. Мустафи, с. Гошинце — Кумановско. (1740)
- Лична карта рег. бр. 5091, серија бр. 0308963, издадена од СВР — Штип на Гаврил Димков Павлов, с. Радање — Штипско. (1741)
- Лична карта рег. бр. 4389, серија бр. 3643927, издадена од СВР — Бор НР Србија на Мехмед Сулејман Османовиќ, Делчево. (1742)
- Лична карта рег. бр. 810, серија бр. 0278537, издадена од СВР — Ресен на Шерифе Рустемова Исмаилова, ул. „Наум Божиновски“ бр. 13 — Ресен. (1743)
- Лична карта рег. бр. 29442, серија бр. 0687395, издадена од СВР — Тетово на Гаврил Ецо Добревски, с. Туденце — Тетовско. (1744)
- Лична карта рег. бр. 4022, серија бр. 0211157, издадена од СВР — Охрид на Никола Филип Терзијаноски, ул. „Нада Филева“ бр. 24 — Охрид. (1745)
- Лична карта рег. бр. 1796, серија бр. 0022508, издадена од СВР — Охрид на Климе Лазар Изиевски, с. Елшани — Охридско. (1746)
- Лична карта рег. бр. 8509, серија бр. 0216139, издадена од СВР — Охрид на Иван Вељан Ивановски, с. Плаке — Охридско. (1747)
- Лична карта рег. бр. 1359, серија бр. 0745871, издадена од СВР — Охрид на Младен Александров Спиоровски, с. Белица — Охрид. (1748)
- Лична карта рег. бр. 17649, серија бр. 0023182, издадена од СВР — Охрид на Глигор Спасе Ангелоски, с. Шипокно — Охридско. (1749)
- Лична карта рег. бр. 2709, серија бр. 0431249, издадена од СВР — Гевгелија на Доста Илија (Зајкова) Павлова, ул. „7 ноември“ бр. 2 — Валањово — Гевгелија. (1750)
- Лична карта рег. бр. 10593, серија бр. 0075346, издадена од СВР — Гевгелија на Веса Тошева Недева Зоева, ул. „Скопјанска“ бр. 72 — Гевгелија. (1751)
- Лична карта рег. бр. 10283, серија бр. 0496813, издадена од СВР — Кавадарци на Трајко Арсов Еленовски, Демир Капија — Кавадарци. (1752)
- Лична карта рег. бр. 28994, серија бр. 0686940, издадена од СВР — Тетово на Целал Шаип Османови, с. Вејце — Тетовско. (1753)
- Лична карта рег. бр. 7160, серија бр. 0167916, издадена од СВР — Титовград на Милисав Величка Кастратовиќ, IV градилиште — Маврово — Гостивар. (1754)
- Лична карта рег. бр. 20598, серија бр. 0560421, издадена од СВР — Куманово на Васиљко М. Атанасовски, с. Тромеѓа — Кумановско. (1755)
- Лична карта рег. бр. 11687, серија бр. 0087238, издадена од СВР — Битола на Љубица Леко Андreeва, ул. „Кенали“ бр. 6 — Битола. (1756)
- Лична карта рег. бр. 33685, серија бр. 0102928, издадена од СВР — Битола на Вангелија Божин Димовска, ул. „Белградска“ бр. 39 — Битола. (1757)
- Лична карта рег. бр. 1156, серија бр. 0526055, издадена од СВР — Куманово на Владо Т. Ангеловски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 30 — Куманово. (1758)
- Лична карта рег. бр. 11868, серија бр. 0044579, издадена од СВР — Охрид на Имер Дуле Насуфи, с. Велешта — Струга. (1759)
- Лична карта рег. бр. 153, серија бр. 0032864, издадена од СВР — Струга на Емине Арслана Сали Зуко, ул. „Скопска“ бр. 24 — Струга. (1760)
- Лична карта рег. бр. 17837, серија бр. 0734269, издадена од СВР — Кичево на Ангеле Миланов Горески, с. М. Доленици — Кичево. (1761)
- Лична карта рег. бр. 15337, серија бр. 0676055, издадена од СВР — Тетово на Љубомир Гогов Михајловски, с. Туденце — Тетовско. (1762)
- Лична карта рег. бр. 26762, серија бр. 0684925, издадена од СВР — Тетово на Сезо Сејфула Саити, с. Стримница — Тетовско. (1763)
- Лична карта рег. бр. 4646, серија бр. 1007094, издадена од СВР — Теслиќ, на Енвер Јусуф Хавзиовски, с. Пирок — Тетово. (1764)
- Лична карта рег. бр. 2674, серија бр. 0699184, издадена од СВР — Гостивар на Лазар Јосиф Никодиновски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 90 — Тетово. (1765)
- Лична карта рег. бр. 34539, серија бр. 0792506, издадена од СВР — Тетово на Шукри Абдула Муареми, ул. „Г. Петров“ бр. 14 — Тетово. (1766)
- Лична карта рег. бр. 3027, серија бр. 0291143, издадена од СВР — Штип на Раима Шабанова Мустафова, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 17 — Штип. (1765)
- Лична карта рег. бр. 17343, серија бр. 0557686, издадена од СВР — Крагово на Александар Китов Петрушевски, с. Преот — Св. Николе. (1768)
- Лична карта рег. бр. 37013, серија бр. 0769279, издадена од СВР — Тетово на Шабан Неим Зекири, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 89 — Тетово. (1769)
- Лична карта рег. бр. 7297, серија бр. 0116552, издадена од СВР — Битола на Јонче Толе Стојаноски, с. Ротино — Битолско. (1770)
- Лична карта рег. бр. 5705, серија бр. 0150094, издадена од СВР — Прилеп на Исо Османов Бајрамоски ул. „Кукушка“ бр. 16 — Прилеп. (1771)
- Лична карта рег. бр. 11677, серија бр. 0192187, издадена од СВР — Прилеп на Петко Настов Божиновски, с. Ерековци — Прилеп. (1772)

Лична карта рег. бр. 951, серија бр. 0065651, издадена од СВР — Гевгелија на Рада Ристова Мачукова, с. Богданци — Гевгелија. (1773)

Лична карта рег. бр. 7, серија бр. 100717, издадена од СВР — Дебар на Пајазит Усинов Пајазити, с. Тануша — Тетовско. (1774)

Лична карта рег. бр. 14707, серија бр. 0515317, издадена од СВР — Зрењанин на Богдан Покрајач IV градилиште Стрезимир — Гостивар. (1775)

Лична карта рег. бр. 138594, серија бр. 245555, издадена од СВР — Белград на Трифун Боре Симиќ, ул. „Страхил Симоноски“ бр. 2 — Гостивар. (1776)

Лична карта рег. бр. 12393, серија бр. 00131127, издадена од СВР — Гевгелија на Васил Николов Петров, с. Негорци — Гевгелија. (1777)

Лична карта рег. бр. 12083, серија бр. 0756623, издадена од СВР — Кичево на Ѓорѓија Јанчев Костадиновски, с. Ловчани — Кичево. (1778)

Лична карта рег. бр. 1453, серија бр. 0457963, издадена од СВР — Србица на Фазлија Бахтир Коџа, с. Дорфулија — Св. Николе. (1779)

Лична карта рег. бр. 4019, серија бр. 0125420, издадена од СВР — Делчево на Стефан Стојанов Захаријев, с. Саса — Штипско. (1780)

Лична карта рег. бр. 4512, издадена од СВР — Битола на Павле Васил Адамовски, с. Трново — Битола. (1781)

Лична карта рег. бр. 12570, серија бр. 0010677, издадена од СВР — Битола на Томе Гроздан Вељановски, с. Поешево — Битола. (1782)

Лична карта рег. бр. 2491, серија бр. 0343001, издадена од СВР — Титов Велес на Бошко Илиев Здравевски, с. Мокрино — Титоввелешко. (1783)

Лична карта рег. бр. 10925, серија бр. 0755459, издадена од СВР — Кичево на Сафет Шабанов Ахмедовски, ул. „Јане Сандански“ бр. 56 — Кичево. (1784)

Лична карта рег. бр. 28443, серија бр. 0686448, издадена од СВР — Тетово на Ѓоре Сандро Матовски, с. Раотинце — Тетовско. (1785)

Лична карта рег. бр. 1373, серија бр. 0788507, издадена од СВР — Тетово на Кание Ибраим Хамзаи, ул. „Корушка“ бр. 19 — Тетово. (1786)

Лична карта рег. бр. 1191, серија бр. 0697709, издадена од СВР — Гостивар на Илјаз Амета Редџи, с. Врапчишта — Гостивар. (1787)

Лична карта рег. бр. 14559, серија бр. 0087298, издадена од СВР — Битола на Катица Степан Крамер, ул. „Цар Самуил“ бр. 190 — Битола. (1788)

Лична карта рег. бр. 11355, серија бр. 0155849, издадена од СВР — Прилеп на Димко Спиоров. Јаковоски, ул. „Бор. Талевски“ бр. 83 — Прилеп. (1789)

Лична карта рег. бр. 2097, серија бр. 0660882, издадена од СВР — Тетово на Стојан Ѓито Атанасоски, с. Одри — Тетовско. (1790)

Лична карта рег. бр. 21524, серија бр. 0682201, издадена од СВР — Тетово на Алил Шериф Несими, с. Желино — Тетовско. (1791)

Лична карта рег. бр. 389, серија бр. 0474335, издадена од СВР — Струмица на Димитар Јанушев Кицевски, с. Монспитово — Струмица. (1792)

Лична карта рег. бр. 1155, серија бр. 0026577, издадена од СВР — Ресен на Ејуп Мемедов Маскудовски, с. Царев Двор — Ресен. (1793)

Лична карта рег. бр. 8086, серија бр. 0331696, издадена од СВР Титов Велес на Алириза Мустафов Асанов, ул. „Кожуф Планина“ бр. 35 — Титов Велес. (1794)

Лична карта рег. бр. 8993, серија бр. 0667905, издадена од СВР — Тетово на Божин Јован Стефаноски, с. Милетино — Тетовско. (1795)

ПРОМЕНА НА ИМЕ

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 11095 од 17-VI-1957 год. ја одобри промената на личното име на Талевски Мирослав, роден на ден 24 август 1932 година во село Драгожани, Битолска околина, од родители: татко Талевски Коста и мајка Севда, така да во иднина личното име ќе му гласи **Бујковски Славе**. (65)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен пок. Вано Димчев Анѓушев, бив. од град Неготино — Титоввелешко.

Се поканува напред именованиот, во колку е во живот, како и секој што знае нешто за него да јави на овој суд или на неговиот старател Симон Ѓацев Митрев, од Неготино, во рок од еден месец од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на горниот рок ќе се смета за докажана смртта на поменатиот, па судот ќе го прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Кавадарци, Р. бр. 1558/56 (60)

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен исчезнатиот Петре Митров Дечков, од село Купа, околина Ѓуменце — Грција.

Се поканува напред именованиот, во колку е во живот, како и секој што знае нешто за него да јави на овој суд или на неговиот старател Митре Петров Дечков, од село Купа — околина Ѓуменце — Грција, сега живее во Неготино, во рок од еден месец од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на горниот рок ќе се смета за докажана смртта на поменатиот, па судот ќе го прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Кавадарци, Р. бр. 148/57 (61)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРУШЕВО

Пред Околинскиот суд во Крушево се води постапка за прогласување умрен исчезнатиот Симјан Јончевски, од село Долно Дивјаџи, општина Крушево.

Се поканува напред именованиот, во колку е во живот, како и секој што знае нешто за него да јави на овој суд во рок од 3 месеци сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно споменатиот ќе биде прогласен за умрен.

Од Околинскиот суд во Крушево, Р. бр. 3/57. (58)

**ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТО ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“**

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и точка 67 од Упатството за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/57), се известуваат стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс (според билансната шема по образецот 14) во „Службен весник на НРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

1. износите во билансната шема на обр. 14 да се искажуваат во илјади динари;
2. билансната шема да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 14, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;
3. покрај образецот 14 да се до ставува и кус извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1956 година (како што е предвидено во Уредбата);
4. во писмото да се напише лицата и бројот каде што се наоѓа седиштето на претпријатието.

На стопанските организации што не ќе се придржуваат до ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансите за објавување се до ставуваат во срок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1956 година.

„Службен весник на НРМ“
Пошт. фах 51

СОДРЖИНА

82. Наредба за задолжителна туберкулинизација на говедата — — — — —	293
83. Наредба за задолжително земање на крв од говеда и свињи за преглед на бруцелоза —	293
64. Наредба за одобрување на трошоците на прометот на големо на петролот за осветление — — — — —	294
85. Упатство за начинот на изградување гробишта за добиток, јами — гробници и постројки за искористување на мрши од пчојсан добиток (екарисажи) — — — — —	291
86. Програма за полагање стручен испит за звањето квалификуван работник — патар од сообраќајната струка — — — — —	295